



СЛУЖБЕН

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 101-670880.

Сабота, 27 јануари 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. VII

за странство
Бранкова улица бр. 18—20. — Телеграфска
Редакција 28-838, Администрација 26-276
Продавно одделение 22-619, Сметководство
27-595, Експедиција 21-251.

Maršala Tita

Skopje

62.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА СЕИЗМОЛОШКИОТ ЗАВОД НА ФНРЈ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Сеизмолошкиот завод на ФНРЈ со седиште во Белград, кој е прогласен со Указот на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија У.бр. 1153 од 22 јули 1948 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 64/48) за установа од општодржавно значење, се пренесува во надлежност на Владата на Народна Република Србија.

2. Службениците на споменатиот завод, движниот и недвижниот имот и буџетските средства ќе ги превземе Владата на Народна Република Србија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 371

24 јануари 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ

Министер на народната одбрана,

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за наука и култура

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

63.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за слободна продажба и цените на стоките од широкото трошење и чл. 2 од Уредбата за трговијата по сврзаните цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51), во согласност са Министерот на финансите на ФНРЈ, прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРАВДАЊЕ ХРАНИТЕЛНИТЕ АРТИКЛИ ШТО ГИ ПРОДАВА ТРГОВСКАТА МРЕЖА НА ПАРИЧНИТЕ КУПОНИ ОД БОНОВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА ПО СВРЗАНИТЕ ЦЕНИ

1) Хранителните артикли што им се продаваат во одделни прописи на производителите на земјоделски

производи во трговијата по сврзаните цени, трговската мрежа ги продава на парични купони од боновите на трговијата по сврзаните цени и тоа по определените намалени единствени продавни цени на мало.

При купувањето на артиклите од точ. 1 од ова напатствие потрошачот плаќа во готови пари куповен износ (намалена единствена продавна цена) и во ист износ предава парични купони од боновите.

2) За хранителни артикли што се продадени во мисла на точ. 1) од ова напатствие трговската мрежа на мало нема право на накнада (регрес) што е определена во точ. 7 од Правилникот за индустриските потрошачки карти на обезбеденото снабдување и за боновите на трговијата по сврзаните цени бр. 558 од 11 јануари 1951 година.

Паричните купони што се примени за продадени хранителни артикли од точ. 1) од ова напатствие, трговската мрежа на мало и ги предава на филијалата на Народната банка на ФНРЈ одвоено од купоните на кои што потрошачите купице индустриски стоки со попуст од 65% од продавната цена.

3) При доделувањето на артиклите од точ. 1 од ова напатствие на трговската мрежа на мало за да ги продава во трговијата по сврзаните цени, поверенството за трговија и снабдување на околинскиот (градскиот) народен одбор во налогот за испорачката, покрај податоците за количините на поодделни артикли, ќе ги назначи и:

а) фактурниот износ на хранителните артикли што се наменети за трговијата по сврзаните цени;

б) срокот во кој што е должна трговската мрежа на мало да ги продаде доделените хранителни артикли;

в) срокот во кој што е должна трговската мрежа на мало да и ги предаде на филијалата на Народната банка на ФНРЈ паричните купони за продадените хранителни артикли.

Еден примерок од налогот за испорачка поверенството за трговија и снабдување на околинскиот (градскиот) народен одбор ќе испрати до надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ (до филијалата кај која што ќе ги продава трговската мрежа продадените стоки). Овој примерок од налогот за испорачка ќе и служи на филијалата на Народната банка на ФНРЈ за контрола при правдањето на продадените стоки.

4) Врз основа на податоците што се добиени од министерството на трговијата и снабдувањето на народната република за доделувањето на артиклите од точ. 1 од ова напатствие на поодделни околии централата на Народната банка на ФНРЈ за поодделна народна република ќе организира одделна евиденција и контрола над правдањето на продажбата на тие артикли.

5) Поверенството за трговија и снабдување на околинскиот (градскиот) народен одбор ќе ја задолжи трговската мрежа со количините на хранителни артикли од точ. 1 од ова напатствие што се навоѓаат во трговската мрежа според состојбата што е утврдена со инвентурата на 12, 13 и 14 јануари 1951 година и за тоа ќе ја извести надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ.

6) Ова напатствије ќе се применува од 15 јануари 1951 година.

Бр. 1088

22 јануари 1951 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,
Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

64.

Врз основа на чл. 38 од Основниот закон за буџетот и чл. 57 од Основниот закон за државните стопански претпријатија, издавам

НАРЕДБА

ЗА СОСТАВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ ПЛАН НА ЦЕНИТЕ И ФИНАНСИСКИ ПЛАНОВИ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 1951 ГОДИНА

1) Државните стопански претпријатија што се под стопанска управа на сојузните и републичките органи ќе состават предлози за планот на цените и за финансиските планови за 1951 година врз основа на Методологијата на планирањето на цените и изработката на финансискиот план за 1950 година и изменувањата и дополнувањата за 1951 година што се објавени во одделното издание на „Службениот лист на ФНРЈ“ во бр. 68/50, како и одделните напатствија што се издадени од страна на поодделни совети на Владата на ФНРЈ односно за претпријатијата што се под стопанска управа на локалните органи издадени од страна на министерствата на финансите на народните републики.

2) Предлозите за планот на цените и за годишните финансиски планови претпријатијата ќе ги состават врз основа на склучените договори за 1951 година и врз базата на пропорциите на општествениот продукт, во кои што се дадени квотите на планот на производството за 1951 година од Сојузната планска комисија со потребната коректура на изменетиот асортиман кој што резултира од склучените договори за 1951 година;

3) Предлозите за планот на цените и годишните финансиски планови ќе ги состават и ќе им ги поднесат:

а) претпријатијата на повисоките стопански здруженија односно на органите под чија што стопанска управа се навоѓаат — до 15 февруари 1951 година;

б) повисоките стопански здруженија и органите под чија што стопанска управа се навоѓаат претпријатијата, предлози за планот на цените, на надлежните совети како и предлози за планот на цените и годишните собирни финансиски планови на надлежните финансиски органи — до 11 март 1951 година;

в) министерствата на финансите на народните републики предлози на годишните собирни финансиски планови за претпријатијата под стопанска управа на републичките и локалните органи, на Министерството на финансите на ФНРЈ — до 20 март 1951 година;

г) републичките совети предлозите на планот на производството за 1951 година што се изразени во елементите на општествениот продукт, на надлежните сојузни совети и републички плански комисии — до 20 март 1951 година;

д) Министерството на финансите на ФНРЈ својниот предлог на годишниот финансиски план за сите државни стопански претпријатија, на Сојузната планска комисија — до 26 март 1951 година;

ф) Сојузните совети и републичките плански комисии предлози на планот на производството за 1951 година изразени во елементите на општествениот продукт, на Сојузната планска комисија — до 26 март 1951 година.

4) Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 2129

23 јануари 1951 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

65.

Врз основа на чл. 85 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МОБИЛИЗАЦИЈА НА СТОЧНИТЕ ЗАПРЕГИ ОД ПРИВАТНИЦИТЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈАТА

1. Се укинува Наредбата за мобилизација на сточните запреги од приватниците за обработка на земјата од 17 јануари 1946 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/46).

2. Сите сточни запреги што се мобилисани по споменатата наредба, ќе им се вратат на сопствениците во срок од три дена од денот на објавувањето на оваа наредба.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 580

20 јануари 1951 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за земјоделне и шумарство,

инж. Миљалко Тодоровиќ, с. р.

Согласен,
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

66.

Врз основа на чл. 6 од Законот за општодржавниот стопански план и државните органи за планирање, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРАБОТКА И ИСПРАКАЊЕ ПЛАНОВИТЕ ЗА 1951 ГОДИНА ШТО СЕ ДОНЕСЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ПЛАНСКИТЕ КВОТИ ЗА 1951 ГОДИНА, КАКО И ВРЗ ОСНОВА НА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

1. Претпријатијата (крајните производители) ги состават своите годишни планови на производството со динамика по тромесечјата врз основа на планските квоти на производството што се добивени од надлежните плански органи, како и врз основа на договорите склучени според тие квоти.

2. Плановите на претпријатијата можат да бидат и поголеми одошто изнесуваат планските квоти на производството, доколку квотите на материјалното обезбедување и договорите склучени врз основа на тие квоти, како и квотите на работната сила го овозможуваат тоа.

3. Планот на производството за 1951 година го состават претпријатијата во балансни групи, односно клучни групации, разработен на квартали според сроковите од договорите, во натурален и вредносен исказ,

опфаќајќи го како вкупното така и стоковото производство, искажувајќи ги едновременно како договорените количини, така и планот на производството.

Планот на производството треба да се работи на образецот ВП 51—101.

4. Со планот на производството производителите состават преглед на продадените и диспонираните количини по потрошачи и по категории на намената според образците ВП 51—102 и ВП 51—103.

5. Повисоките стопански здруженија (основните производители) состават врз основа на плановите од претпријатијата свои планови на производството на образецот ВП 51—101 и го испраќаат до соодветните совети односно министерства (до надлежните органи на стопанската управа).

Републичките совети треба да го опфатат и производството од локалното стопанство, осем плановите од наполно слободните извори за обезбедување на производството.

Плановите од наполно слободните извори за обезбедување на производството одат по линијата на планските комисии на народните одбори и комитетите за локална индустрија.

6. Планот на материјалното обезбедување крајните потрошачи ќе го искажат по гранките на дејноста на образецот ВП 51—104 и ВП 51—104а, и тоа балансите групи и клучните групации од гранките на дејноста на потребните материјали за соодветните гранки на своите дејности, како и за инвастии.

Со планот на материјалното обезбедување потрошачите состават преглед на купените количини по производителите и по категориите на намената, а според образецот ВП 51—105 и ВП 51—106.

7. Планот на работната сила претпријатијата (крајните производители), повисоките стопански здруженија (основните производители) и надлежните органи на стопанската управа ќе го работат според образецот ВП 51—107, искажувајќи го вкупниот број на запослените според структурата на запослениот персонал, како и на фондот на платите вкупно за 1951 година, и во динамиката по тромесечја.

8. Со цел да се искажуваат сводно сите планови по гранките претпријатијата, повисоките стопански здруженија и надлежните органи на стопанската управа ќе состават биланс на општествениот продукт со разработка на неговите елементи по образецот ВП 51—110.

9. Сите образци, како и техничките Напатствија за составување и испраќање на овие образци се составен дел од ова решение. Сојузните совети можат кај поодделни образци да внесат изменувања за поодделни гранки на дејноста што ги обединуваат тие, само ако е тоа предвидено во техничкото напатствие кон тој образец.

10. Доколку надлежниот плански орган врз основа на добивените образци ВП 51—104 ќе утврди кај поодделни потрошачи одвишок, а кај други мањок во некоја балансна група, односно клучна групација, ќе изврши (во границите на можноста) соодветен вирман на материјалното обезбедување, а на повисокиот плански орган ќе му ги испрати соодветните образци по извршеното вирманисање.

Ова вирманисање може да се изврши само во границите на материјалното обезбедување кое произлегува од образецот ВП 51—110.

Републичките совети ќе се консултираат при вирманисањето со републичките плански комисии.

11. Републичките совети за комунални работи и локално стопанство ќе ги внесат во плановите на материјалното обезбедување (образец ВП 51—104 и ВП 51—104а) и потребите на производственото занаетство и комуналната дејност, во одделни колони, според потребите на локалната индустрија, итн.

Републичките совети за комунални работи и локално стопанство ќе ги испратат копиите од сите образци што се предвидени со ова решение до Комитетот за

комунални работи и локално стопанство на Владата на ФНРЈ.

12. Сојузните и републичките совети должни се плановите на производството по образците ВП 51—101, ВП 51—101а, ВП 51—102, ВП 51—103 по тоа плановите на материјалното обезбедување по образците ВП 51—104, ВП 51—104а, ВП 51—105, ВП 51—106, како и планот на работната сила и на платниот фонд (образец ВП 51—107) и билансот на општествениот продукт (образец ВП 51—110) за гранките што ги обединуваат тие, да ги испратат до надлежните плански комисии.

13. Сојузните и републичките главни производители должни се врз основа на податоците од плановите на производството и плановите на материјалното обезбедување, како и од плановите на увозот, да организираат, по сите балансни групи и клучни групации, потребна евиденција на плановите на производството, на увозот, распределбата и трошењето (еvidенција на планскиот биланс) според образецот што ќе го пропише Сојузната планска комисија. Копиите од сите образци ќе ги испратат главните производители (сојузни и републички) до надлежните плански комисии.

14. Комитетот за комунални работи и локално стопанство на Владата на ФНРЈ ќе организира во согласност со Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ и со Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ а при учеството на републичките плански комисии, вирманисање на испорачките за слободна продажба од републичките на локалните претпријатија.

15. Со оглед на одредбите од Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за слободна продажба и цените на стоките од широко трошење („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 3/51), производствените претпријатија за производите склучени со трговските претпријатија (освен вонпазаришните трговски сервиси) за потребице на широко трошење ќе ја внесат во сите напред наведени планови полната цена на чинењето (ПЦЧ) и продавната цена на производителот (ПЦП) што важела за време на договарањето. Од ова се изземаат податоците во образецот ВП 51—110 каде што вкупното производство, стоковото производство и општествениот продукт ќе бидат внесени и по новите цени.

16. Покрај образците што чинат составен дел од ова решение, сојузните совети — главните производители, по претходна согласност со Сојузната планска комисија, ќе донесат напатствие за контрола на производственото трошење преку нормативи.

17. Советот за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ со одделно напатствие, во согласност со Сојузната планска комисија, а врз основа на одредбите од ова решение, ќе обезбеди да се состават соодветни планови и биланси од ова решение за гранките 411 и 412 врз основа на планските квоти за 1951 година.

18. Републичките плански комисии ќе организираат печатење и распределба на образците за сите производители и потрошачи на својата територија, без оглед на нивното значење (сојузно, републичко и локално).

19. Крајните производители и потрошачи должни се веднаш по влегувањето во сила на ова решение да изработат планови кон што ќе ги испратат до основните производители односно потрошачи најдоцна до 20 февруари 1951 година. Сојузните совети ќе организираат испраќање на плановите до републичките односно до сојузните совети, така да сите податоци што се потребни за составување биланси во смисла на точ. 13 од ова решение да бидат во сојузните совети најдоцна до 5 март 1951 година.

Бр. 445

25 јануари 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Сојузната планска комисија,

Борис Кидрич, с. р.

Вредност во 000
динари**ПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА 1951 ГОДИНА** Вп 51-101

за (крајниот, основниот и главниот производител)

Гранка: _____

Дата: _____

Ред бр. гр.	Балансна (клучна) група	Един. на мера	Дина- мика	Остварување за 1950 г.			Договорено за 1951 год.			План за 1951 год.			Односи во %		
				Коли- чина	Вредносен исказ по ин- дивидуал- ни цени		Коли- чина	Вредносен исказ по ин- дивидуал- ни цени		Коли- чина	Вредносен исказ по ин- дивидуал- ни цени		12 6	13 7	14 8
					ПЦЧ	ПЦП		ПЦЧ	ПЦП		ПЦЧ	ПЦП			
1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Г	в											
				с											
			I	в											
				с											
			II	в											
				с											
			III	в											
				с											
			IV	в											
				с											

Формат А4

Вредносен исказ по ПЦЧ **ПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА 1951 ГОД.** Вп 51-101 а

од 1950 год. во 000 дин. за (крајниот, основниот, главниот производител)

Гранка: _____

Дата: _____

Реден број гр.	Единица на мера	Остварување во 1950 год.			План 1951				
		Количина	во ПЦЧ		во ПЦЧ	Динамика по квартали утврдена врз основ. договор.			
			во ПЦЧ	во ПЦП		I квартал во ПЦЧ	II квартал ов ПЦЧ	III квартал во ПЦЧ	IV квартал во ПЦЧ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Формат А4

**ТЕХНИЧКО НАПАТСТВО КОН ОБРАЗЕЦОТ „ПЛАН
НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА 1951 ГОДИНА“
(Вп 51—101)**

Овој образец го состават крајните производители и го испраќаат до основните производители, кои што врз основа на него состават сумар по балансите и клучните групи, испраќајќи го натаму до главниот производител. Кај сојузните совети — главни сојузни производители треба да се сконцентрисаат сите сумари и тоа од страна на сите производители на кои што им е испратен планот на производството од гранките што ги обединува сојузниот главен производител.

Во гранките на производството што ги обединува Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на

Владата на ФНРЈ можат според решението од советот, во колоната 2 да се внесуваат покрај балансите односно клучните групи и системи (за планот на производството на електрична енергија).

Колоната 4 ги опфаќа показателите на годишниот план на производството и неговата динамика по кварталите, додека колоната 5 се однесува на вкупното (в) и стоките (с) производство.

Советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ може да пропише да се прошири колоната 5, покрај вкупното и стоките производство, уште и на алинеја „плански испорачки“.

Стоките производство се исказува по методот на стоките производство на претпријатието. Кај оние

балансни односно клучни групи, кај кои што има дуплицирање во вкупното и стокото производство затоа што во две различни претпријатија од иста количина сировини односно полупроизводи, а во рамките на истата балансна група односно клучна групација, се врши натамошна доработка односно натамошна обработка, крајниот производител ќе го внесе оствареното односно планираното вкупно и стокото производство, додека основниот производител од така искажаното вкупно производство ќе го елиминира евентуалниот публицитет, додека кај стокото производство тој публицитет ќе остане. Така, на пример, доколку кај балансната група валјани производи од гранката 114 претпријатието А испорачува средни лимови на претпријатието Б кое што од нив валја тенки лимови (а обата вида лимови се во балансната група валјани производи), и едното и другото претпријатие ќе го искажуваат своето производство во образецот ВП 51—101, но основниот производител при составането на сумарот ќе води сметка за испорачките што се вршат во тој поглед помеѓу претпријатието А и Б и ќе го отклони дуплицитетот во исказот на вкупното производство.

Колоните 7—10 и 13 го опфаќаат вредносниот исказ на производството (остварениот и планираниот), како и на договорените количини по индивидуалната полна цена на чинењето од 1950 година. Сојузните совети како и републичките совети во своите образци на плановите ќе предвидат оделна рубрика за дополнително внесување колоната 13 а по полната цена на чинењето од 1951 година.

Продавната цена на производителот во колоните 8, 11 и 14 се искажуваат врз основа на цените што биле во сила пред да се донесе Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за слободната продажба и цените на стоките од широко трошење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51).

Колоните 9, 10 и 11 го опфаќаат, покрај договорените количини што се склучени врз основа на договорите во смисла на Наредбата за склучување договори по планските квоти за 1951 година, уште и сопственото трошење во границите на доделените квоти, потоа количините што се наменети за извоз (според ориентационата квота) а исто така манипулативните (планските) резерви доколку му се тие соопштени на претпријатието. Планот на производството, колоните 12—14, треба да биде составен врз основа на добивените квоти на производството од главниот односно основниот производител со минимална коректура (заокружување на серијата, податоците врз основа на договорит итн.).

Спрема тоа, разликите помеѓу колоните 12 и 9, 13 и 10 14 и 11 треба да го опфатат само оној дел од производството што од кој и да било разлог (несоодветен асортиман, квалитет и тн.) не можел да биде пласиран. Динамиката треба да и одговара на договорената динамика. Евентуалната разлика помеѓу колоните 12—14 и колоните 9—11 треба да се објасни текстурално во проблематиката која што ќе се приложи кон образецот ВП 51—101.

Во гранките на индустриската дејност што ги обединува Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ и Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ ќе се користи образецот 101 (без ознака ВП 51), што им е порано испратен на производителите, со додатните образци ВП 51—101а. Републичките совети ќе ги состават тие образци на тој начин што ќе го искажат одделно републичкото, локалното, покраинското и друго производство според напатствијата што се добивени порано. Советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ ќе пропише образец ВП 51—101 вкупно за сето производство како и одделно за социјалистичкиот сектор на производството.

Образците ВП 51—101 и ВП 51—101а се состават по одделните гранки на дејноста, а на крај на образецот се внесува собирот за сета гранка, при што се сумираат само колоните на вредносните искази во полната цена на чинењето и продавната цена на произ-

водителот. Доколку треба за истата гранка да се состават повеќе образци 101, следните образци не треба да имаат заглавие, туку само реден број на колоните.

Со оглед на конструкцијата на образецот а со цел да се овозможи полесно собирање, се препорачува употреба на шаблони со исечени рамки во размери што одговараат на алинеите што треба да се сумираат.

ТЕХНИЧКО НАПАТСТВИЕ КОН ОБРАСЦИТЕ „ПРЕГЛЕД НА ПРОДАДЕНИТЕ И ДИСПОНИРАНИТЕ КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОДИНА“ (ВП 51 — 102 И „РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПРОДАДЕНИТЕ И ДИСПОНИРАНИТЕ КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОДИНА“ (ВП 51 — 103))

Овој образец го состават крајните производители и го испраќаат до основниот производител кој што врз основа на него состават сумар по балансните групи односно клучните групации и го испраќаат до главниот производител. Кај сојузните совети — главните сојузни производители треба да се сконцентрираат сите сумари на овие образци од страна на сите производители на кои што им е испратен планот на производството од гранките што ги обединува сојузниот главен производител. Значи, овие образци ги следат плановите на производството за 1951 година по образците ВП 51 — 101 и 101а.

Образецот ВП 51 — 102 ја опфаќа распределбата на поодделни балансни односно клучни групи на основните категории на намената (колоните 3—8 и алинеја 23) како и на специјални категории на намената (алинеи 20, 21 и 22).

Овие образци треба да се испраќаат до сојузните главни производители според категоризацијата на потрошачите што ја поставила Сојузната планска комисија и која ги опфаќа главните републики и основните сојузни потрошачи. За да се упростат, овие образци се внесени во текстот на образецот ВП 51 — 102 и ВП 51 — 103 по утврдениот редослед.

Такви образци треба да се испраќаат до советите на владите на народните републики по категоризацијата на потрошачите што ја составиле планските комисији на народните републики, а кои ги опфаќаат основните потрошачи на соодветната народна република, главните републики републички производители на друга народна република и основните сојузни потрошачи.

Основните производители треба да даваат напатствија и да организираат обработни прегледи врз основа на кои што ќе ги пополнуваат претпријатијата соодветните образци во смисла на образците ВП 51 — 102 и ВП 51 — 103.

Советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ како и другите совети при кои што, по правило, производството е диспонирано односно продадено само на помал број потрошачи, можат со цел на порационално користење на образецот ВП 51—102 на истиот образец да опфатат повеќе балансни групи, со тоа што нема во колоната 2 да ги внесат сите потрошачи по список од соодветните плански комисији, туку само оние потрошачи на кои што им е распределено производството.

Сојузниот потрошач — Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ нема во овој образец да ги искаже ни потребите за репродукција ни потребите за широко трошење, туку само потребите за инвестицији, бидејќи да му се доделува само квотата за инвестициона изградба на објектите на Меѓународниот детски фонд.

Алинеите од 1—6 на народните републики како потрошачи ги опфаќаат сите количини што им се продадени на потрошачите во таа република (според списокот на Планската комисија), вклучувајќи ги тука и сервисите. Но, сите количини што се склучени со сервисите треба да се искажат исто така и одвоено (алинеја 27), а во собирот за сите индустриски сервиси. Овој податок има аналитички карактер и потребен е за натамошна работа на планските органи што вршат распределба.

Оние производители кои што своите производи односно услуги не ги распредуваат онака како е тоа

Вредност по ПЦП
во 000 динари.—

ВП 51-102

Гранка

Дата

ПРЕГЛЕД НА ПРОДАДЕНИ И ДИСПОНИРАНИ КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОД.

за (крајниот, основниот, главниот производител)

Балансна (клучна) гр								Ед. на мера	
Ред. број	Потрошач	Репродукција		Инвестиции		Шир. трошење		Вкупно	
		кол	вред	кол	вредн	кол	вредн	кол	вред.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НР Србија								
2	НР Хрватска								
3	НР Словенија								
4	НР Б и Х								
5	НР Македонија								
6	НР Црна Гора								
7	Мин. на железн. на ФНРЈ								
8	Мин. на саобраќ. „								
9	Мин. на помор. „								
10	Мин. на ПТГ „								
11	Мин. на финанс. „								
12	Ком. за кинемат. „								
13	Претс. на Владата „								
14	Сов. за пром. сф стоки „	XXX	XXX			XXX	XXX		
15	Ген. д. за машин. „								
16	Ген. д. за цр. мет. „								
17	Ген. д. за метал. „								
18	Ген. д. за нафта „								
19	Цир. за електр. „								
	ВКУПНО								
20	МНО ФНРЈ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
21	МВР „	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
22	Упр. на дож. резерви	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
23	Извоз	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
	ВКУПНО	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
24	Слобод. продажба	XXX	XXX	XXX	XXX				
25	Непродадено	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
26	Пл. (манип) рез.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
	Сеукупно:								
27	Инд. сервис								

Вредност по ПЦП
во 000 динара. —

ВП 51 103

Гранка

Дата

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПРОДАДЕНИ И ДИСПОНИРАНИ
КОЛИЧИНИ ВО 1951 Г.

за (крајниот, основниот, главниот производител

Р бр.	Потрошач	Репродукција • Вредност	Инвестиции Вредност	Шир. трошење Вредност	Вкупно Вредност
1	2	3	4	5	6
1	НР Србија				
2	НР Хрватска				
3	НР Словенија				
4	НР Б и Х				
5	НР Македонија				
6	НР Црна Гора				
7	Мин. на железн. на ФНРЈ				
8	Мин. на саобраќ.				
9	Мин. на помор.				
10	Мин. на ПТГ				
11	Мин. на финанс.				
12	Ком. за кинемат.				
13	Претс. на Владата				
14	Сов. за пром. со стоки	XXX		XXX	
15	Ген. д. за машин.				
16	Ген. д. на пр. мет.				
17	Ген. д. за метал.				
18	Ген. д. за нафта				
19	дир. за електр.				
	ВКУПНО				
20	МНО ФНРЈ	XXX	XXX	XXX	
21	МВР	XXX	XXX	XXX	
22	Упр. на држ. резерви	XXX	XXX	XXX	
23	Извоз	XXX	XXX	XXX	
	ВКУПНО	XXX	XXX	XXX	
24	Слободна продажба	XXX	XXX	XXX	
25	Непродадено	XXX	XXX	XXX	
26	Пл. (манип.) резер.	XXX	XXX	XXX	
	СЕУКУПНО:				

27	Индустр. сервис				
----	-----------------	--	--	--	--

Формат А4

поставено во овој образец, на пример, саобраќај, врска и тн., нема да ги пополнуваат тие обрасци.

Образецот ВП 51 — 103 претставува рекапитулација, само во вредност, за сите балансни групи односно клучни групации од соодветната гранка. Тој се испраќа како прилог кон собирот на сите обрасци ВП

51—102 што се однесува до балансите групи односно клучните групации од соодветната гранка.

Како образецот ВП 51 — 102 така и образецот ВП 51 — 103 се однесуваат до вкупното производство, бидејќи производителот треба да ги искаже производите што ги троши самиот кај соодветниот главен републички односно основниот сојузен потрошач.

Вредност по ПЦП
во 000 динари**ПЛАН НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1951 г.**
за (крајниот, основниот, главниот потрошач)

Вп 51—104

Од гранката:

Дата:

Ред. бр. гр.	ГРУПА	Ед. на мера	Вкупно	Требно		Обезбедено		Запаси		Вкупно рас-		Одвишок		Мањок (—)	
			Увоз	Кол.	Вред.	Кол.	Вред.	31.XII.1950.	Вред.	положиво	Вред.	Кол.	Вред.	Кол.	Вред.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Вк.												
			Увоз												
			Сер.												

Формат А4

Вредност по ПЦП
во 000 динари**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПОТРЕБНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД ПЛАНОТ**
НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1951 ГОД.
за (крајниот, основниот, главниот потрошач)

Вп 51—104а

Од гранката:

Дата:

Ред. бр. гр.	За норми- рани запа- си		За инвестиции		З А Р Е П Р О Д У К Ц И Ј А											
					Вкупно		За гранка:		За гранка:		За гранка:		За гранка:		За гранка:	
	Кол.	Вред.	Кол.	Вред.	Кол.	Вред.	Кол.	Вред.	Кол.	Вред.	Кол.	Вред.	Кол.	Вред.	Кол.	Вред.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Формат А4

ТЕХНИЧКО НАПАТСТВО КОН ОБРАЗЕЦОТ „ПЛАН
НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1951
ГОДИНА (Вп 51 — 104 И 104а)

Планот на материјалното обезбедување го со-
ставаат крајните потрошачи и го испраќаат до основниот
потрошач. Основните потрошачи го испраќаат овој
план како сумар по линијата на плановите на распо-
делба и по извршеното вирманисање — до главниот
потрошач, како и до главниот производител само за
гранките што ги обединува главниот производител.
Овие образци се работат по балансни групи и клучни
групации, и тоа така што во колоните 4—16 (од обра-
зецот Вп 51 — 104) се внесуваат податоците од кои
што резултира одвишок или мањок во поодделни груп-
ни, додека во колоните 17—33 (образец Вп 51 — 104а)
се внесува распределбата на потребите на поодделни
гранки на производственото трошење (инвестиции,
репродукција).

Образецот Вп 51 — 104а е составен дел од обра-
зецот Вп 51 — 104.

Кај сите балансни групи односно клучни групации
кај кои што како за планот на потребите, така и за
обезбедувањето на потребите е неопходен, тоа покрај
вкупните потреби во колоните 5 и 6 како и кај дого-
ворените количини, во колоните 7 и 8 ќе се искаже
уште и одделно увозот. Исто така одделно ќе се иска-
жат количините што се планираат односно што се
обезбедени за набавка преку сервис (под минимал-
ните количини и сервисните материјали). Така на при-
мер, ако крајниот потрошач има потреба од гранката
124 вкупно 100 тона предено, а од тоа специјално пре-

дено што се увози само 20 тона, тој во алинејата 1,
колоните 5 и 6 ќе ги внесе 100 тона односно вредноста
по планските цени (ПЦП), додека во алинејата 2 коло-
ните 5 и 6 ќе внесе 20 тона. Доколку тој потрошач
со договорите и со доделувањето од увозот е под-
мирен во целост, тој во алинејата 1 колоните 7 и 8
ќе ја стави количината од 100 тона и нејзината про-
тиввредност, додека во алинејата 2 ќе стави 20 тона
и одобрената количина на девизи во динари. Коло-
ните 7 и 8 го опфаќаат и трошењето од сопственото
производство. Исто таква поставка ќе се спроведе и
за сервисните материјали односно за материјалите што
се набавени преку сервисот со тоа што за сервисните
материјали, за кои што не е склучен никаков договор
со сервисите и по договорите ќе се стават потребни
количини, бидејќи да ќе ги обезбедат тие материјали
сервисите и без договори. На ист начин ќе се постапи
и со колоните 13 до 16 и 19 до 33.

Внатре во истата балансна група односно клучна
групација може да дојде до — истовремени појави и
на одвишоци и на мањоци, и тоа главно поради асор-
тиманот на поодделни балансни односно клучни групи.
Тоа треба да се искаже во образецот во колоните
13—16 и да се објасни во одделната проблематика која
што ќе се приложи кон образците. На дното на обра-
зецот ќе се стави соборот за сета гранка, само во
вредносни искази, и тука важи забелешката дадена во
образецот Вп 51 — 101, т.е. натамошните страни од
тој образец што се однесуваат до материјалното обе-
збедување од истата гранка да не се испишуваат со
заглавие туку само со редниот број од колоните.

Планот на материјалното обезбедување за 1951 година се дава по групите на производите од поодделни гранки во вкупен износ (образец ВП 51 — 104) и за поодделни гранки (образец ВП 51 — 104а).

Под нормирани запаси (колони 18 и 19 од образецот ВП 51 — 104а) се подразбираат оние запаси што се неопходни со оглед на технолошкиот процес, за непрекинат процес на производството. Кога се планираат нормираните запаси треба да се води сметка да не го надминат тие по вредноста нормативот на обртните средства што е планиран во финансиските планови.

Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ ќе пропише одделен образец што го искажува обезбедувањето на потребите во производите од широко трошење.

Доколку потрошачот (на пример индустриско претпријатие) треба да искаже потреба за производи од широко трошење која што ја оптеретува режијата

во полната цена на чинењето (на пример работнички обувки), тогаш ќе го искаже тоа во истиот образец во кој што ги искажува и потребите за репродукција, а во една од колоните 22—33, назначувајќи во заглавието на таа колона да се работи за намена за широко трошење (вонпазаришни потреби). Доколку се работи за материјали за широко трошење што не ја оптеретуваат полната цена на чинењето, таквите материјали нема да бидат искажани со овој план. Исто така ќе постапи и потрошачот што некои производи од широко трошење (на пример униформи) ги користи за давање во натура. Тој во образецот ВП 51 — 110, во рубриките на платниот фонд, ќе ја искаже одделно противвредноста на таквите материјали.

Како што е веќе нагласено, основните потрошачи ги составуваат овие обрасци дури откако ги извршиле потребните вирманисања врз основа на одвишоци или мањоци на поодделни крајни потрошачи.

Вредност по ПЦП
во 000 динари.

ВП 51-105
Гранка
Дата

ПРЕГЛЕД НА КУПЕНИТЕ КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОД.

за (крајниот, основниот, главниот потрошач)

БАЛАНСНА (КЛУЧНА) ГР.										Ед. на мера
Ред. бр.	ПРОИЗВОДИТЕЛ	Репродукција		Ивестиции		Широко трош.		ВКУПНО		
		Кол.	Вредн.	Кол.	Вредн.	Кол.	Вредн.	Кол.	Вредн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	НР Србија									
2	НР Хрватска									
3	НР Словенија									
4	НР Б и Х									
5	НР Македонија									
6	НР Црна Гора									
7	Мин. на желез. на ФНРЈ									
8	Мин. на саобраќ. "									
9	Мин. на поморството "									
10	Мин. на ПТТ "									
11	Мин. на финансиите "									
12	Комит. за кинемат. "									
13	Претсед. на Владата "									
14										
15	Ген. д. за машин. "									
16	Ген. д. за пр. мет. "									
17	Ген. д. за метал. "									
18	Ген. д. за нафта "									
19	Дир. за електр. "									
20	МНО ФНРЈ									
21										
22										
23	Увоз									
24	Слобод. купување									
25										
26										
	СЕУКУПНО									
27	Индустр. Сервиси									

Вредност по ПЦП во 000 динари, —

В. п. 51-106

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА КУПЕНИТЕ КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОД.

Гранка _____

Дата _____

за (крајниот, основниот, главниот потрошач) _____

Ред. бр.	Производител	Репродукција	Инвестиции	Широко трошење	Вкупно
		Вредност	Вредност	Вредност	Вредност
1	2	3	4	5	6
1	НР Србија				
2	НР Хрватска				
3	НР Словенија				
4	НР Б и Х				
5	НР Македонија				
6	НР Црна Гора				
7	Мин. на железн. на ФНРЈ				
8	Мин. на саобраќ. „				
9	Мин. на поштом. вото „				
10	Мин. на ПТГ „				
11	Мин. на финансите „				
12	Комит. за кинемат. „				
13	Претседн. на Владата				
14					
15	Ген. дир. за маш. ФНРЈ				
16	Ген. дир. на пр. мет. „				
17	Ген. дир. за метал. „				
18	Ген. дир. за нафта „				
19	Дир. за електр. „				
20	МНО ФНРЈ				
21					
22					
23	Увоз				
24	Слободно купување				
25					
26					
	СЕУКУПНО				
27	Индустр. сервис				

Формат А4

ТЕХНИЧКО НАПАТСТВО КОН ОБРАСЦИТЕ „ПРЕГЛЕД НА КУПЕНИТЕ КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОДИНА“ (ВП 51—105) И „РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА КУПЕНИТЕ КОЛИЧИНИ ВО 1951 ГОДИНА“ (ВП 51—106)

Овој образец го состават крајните потрошачи и го испраќаат до основните потрошачи кои што ќе постапат по тоа на следен начин: една копија од целокупните материјали испраќаат до главниот потрошач (републички и сојузен), а втората копија за гранките што ги обединуваат поодделните главни производители (сојузните и републичките совети) ја испраќаат до тој производител. Тие образци треба да се испратат до сојузните главни потрошачи и производители според категоризацијата на производителите што ја поставила Сојузната планска комисија и која ги опфаќа главните

републички и сојузните основни производители. Такви образци треба да се испратат до советите на владите на народните републики по категоризацијата на производителите што ја составиле планските комисији на народните републики, а која ги опфаќа основните производители на соодветната народна република, главните републички производители од друга народна република и основните сојузни производители. Основните потрошачи треба да даваат напатствија и да организираат обработни прегледи врз основа на кои што ќе ги пополнуваат претпријатијата соодветните образци во смисла на образците ВП 51—105 и ВП 51—106.

Овие образци ги опфаќаат купените количини по поодделни балансни односно клучни групи (образец ВП 51—105) како и рекапитулација за гранката (обра-

зец ВП 51—106), распределено на поодделни основни сојузни и главни републички производители преку кои што се набавуваат купените материјали. Во производителите се вклучени сервисите и во соодветната алинеја (од 1—6) потрошачот ќе ги внесе како количините под минималните количини склучени преку сервисите, така и сервисните материјали што треба да ги

добиваат од сервисите, без оглед на доделените контингенти. Но, сите количини што се склучени со сервисите треба да се искажат исто така и одвоено, а во соборот за сите индустриски сервиси (на ист начин како и кај обрасците ВП 51—102 и ВП 51—103).

Рекapитyлација по гранките се дава само во вредносни искази.

Платни фонд
во 000 дин

ПЛАН НА РАБОТНАТА СИЛА (ЗАПОСЛЕН ПЕРСОНАЛ) И ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ ЗА 1951 ГОД.

за (крајниот, основниот, главниот производител)

Вп 51-107

Гранка

Дата

ДИНАМИКА	Показател	Остварено во 1950 г.		Доделено 1951 год.		ПОТРЕБНО ЗА ПЛАН 1951 ГОД.								
		Вкупно запосл.	Од тоа работ.	Вкупно запосл.	Од тоа работ.	Сеукупно 8+9+10+ 14+15	Инженер. технич. персонал.	Администрат.	Работници				Учен. во стопан.	Помош. персонал
									Вкуп.	Квалификац.	Полуквал.	Неквалификац.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вкупно за 1951 г.	Прос. број													
	Вкупно Ф													
I квартал	Прос. број			XXX	XXX									
	Вкупно Ф			XXX	XXX									
II квартал	Прос. број			XXX	XXX									
	Вкупно Ф			XXX	XXX									
III квартал	Прос. број			XXX	XXX									
	Вкупно Ф			XXX	XXX									
IV квартал	Прос. број			XXX	XXX									
	Вкупно Ф			XXX	XXX									

Одвишок на работната сила (персонал)

	Разлика кол. 5—7	Разлика кол. 6—10
Број		
Фонд на платите		

Формат А4

ТЕХНИЧКО НАПАТСТВИЕ КОН ОБРАЗЕЦОТ „ПЛАН НА РАБОТНАТА СИЛА (НА ЗАПОСЛЕНИОТ ПЕРСОНАЛ) И НА ПЛАТНИОТ ФОНД ЗА 1951 ГОДИНА“ (ВП 51—107)

Текот на овој образец е идентичен со текот на образецот ВП 51—101, 102 и 103.

Колоната 2 го искажува просечниот број на работниците вкупно и по поодделни квартали, како и платниот фонд без I и II разлика. Со оглед квотата на работната сила за 1951 година да не е дадена во квартали, тоа во колоната 5 и 6 нема да се даде динамиката по кварталите, туку само вкупниот просечен број на запослениот персонал, односно на работниците и нивниот платен фонд.

Остварувањето во 1950 година ќе се даде во согласност со прописите на евиденцијата.

Планот на 1951 година (од колоната 7 па натаму) треба да биде искажан врз основа на фактичните податоци.

Класификацијата на персоналот на инженерски, технички, административен, работници и тн. се врши спо-

ред прописите што постојат. Во одделни колони на дно од образецот ќе се искаже одвишокот на работната сила односно на персоналот и тоа како разлика помеѓу доделената вкупна квота (колона 5) и персоналот што е фактички потребен (колона 7), и како разлика помеѓу доделената квота на работници (колона 6) и вкупниот број на работниците (колона 10). Тоа се однесува како до просечниот број на работниците, така и до нивниот соодветен платен фонд.

Планот на работната сила и фондот на платите за 1951 година ја опфаќа сета работна сила што учествува во соодветната гранка, т. е. чија што работа резултира во вредноста искажана во продуктот на таа гранка.

Ако му се даваат на запослениот персонал како додатен дел на платата и некои производи (на пример униформа во саобраќајот, и тн.), противвредноста на тие давања „во натура“ ќе влезе во алинејата на платниот фонд со тоа, што кон пропратниот допис ќе се даде распоред на платниот фонд на давања во пари и давања „во натура“.

Вредносен исказ во 000 динари

ВП 51—110

Биланс на општествениот продукт со разработка на неговите елементи
ЗА 1951 ГОДИНА

ранка: _____

Дата: _____

за (крајниот, основниот, главниот производител) _____

Реден број	СВОДНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО	Квота за 1951 г.		План за 1951 год.			Вредност на проддени и диспонира-ни количини			
		ПЦЧ	ПЦП	ПЦЧ	ПЦП	ПЦП со пазаришна добивка	3			
							со пазаришна добивка	без пазаришна добивка		
1	2	3	4	5	6	7	8а	8б		
1	Вкупно производство (по номенклатурата на СПК)									
2	Услуги						Потпис			
3	Освојување на ново производство						9			
4	Салдо на недовршеното производ.									
I	Сосема									
II	Стоково производство									
III	Бруто продукт (4+II)	XXX		XXX						
Реден број	ЕЛЕМЕНТИ НА БРУТО ПРОДУКТ	Вкупно	Сосема	Рекла- мација	Спецификација по гранки на потребниот материјал за репродукција за план 1951 г. (по ПЦП)					
					15					
10	11	12	13	14						
1	Материјал за репродукција а) материјал за изработка б) технолошко гориво в) енергија г) други материјални трошкови д) од погонска режија е) сосема е) одбив отпадци				Гранка на дејноста	Вкупен материјал по ПЦП	Од тоа материјал од друг по ПЦП	Гранка на дејноста	Вкупен материјал по ПЦП	Од тоа материјал од друг по ПЦП
					16	17	18	19	20	21
2	Други материјал. трошкови а) материјални трошкови во готово б) просечен подвозен став				В Р					
					111 112 113 114					
3	Амортизација				115					
					116 п 116 е					
I	Вкупна репродукција				117 п 117 м					
					118 119 п 119 м					
4	Фонд на платите а) од трошк. на производ. б) од погонската режија в) други плати г) давање во натура				120 121					
					122 123					
5	Равлика (1 и 2) во платите				124 125					
					126 127 128					
6	Акумулација а) добивка б) губиток в) данок на промет на производи				129 130					
					итн.					
II	Народен доход (4+5+6)									
III	Вкупно (I+II)									
IV	Одбив интерни промет									
V	Бруто продукт				Пре- нос			Вкупно		
VI	Пазаришна добивка								Разлика (20—21)	
VII	Коригиран бруто продукт									

Формат А8

ТЕХНИЧКО НАПАТСТВИЕ КОН ОБРАЗЕЦОТ „БИЛАНС НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОДУКТ СО РАЗРАБОТКА НА НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 1951 ГОДИНА“ (ВП 51—110)

Овој образец претставува своден образец во форма на биланс што ги обединува и поврзува сите планови што се прописани со Решението за разработка и испраќање планови за 1951 година. Неговата задача е да ги согласи плановите на материјалното обезбедување и плановите на работната сила со износот на вкупното производство односно бруто продукт што резултираат од планот на производството за 1951 година. Овој биланс треба да им овозможи на претпријатијата како и на други плански органи реално да планираат и искажуваат своите потреби, водејќи сметка за планот како за една единствена целина.

Овој образец се состои од три дела, а тоа: од сводни податоци (колона 2), од елементи на бруто продукт (колона 11) и од спецификација по гранките на потребните материјали за репродукција за планот 1951 година (колона 15). Тој се составува за секоја гранка на дејност одделно.

I.

Тек на образецот

1. Крајниот производител едновременно и како крајни потрошач го испраќа овој образец до основниот производител.

2. Основниот производител го испраќа тој образец:


а) како основен производител на главниот републички производител;

б) како основен потрошач го испраќа на главниот републички производител по линијата на планот на распределбата и тоа за оние гранки што се искажани во колоната 15, а што ги обединува соодветниот главен републички производител.

3. Републичкиот главен производител го испраќа образецот — на сојузниот главен производител. Републичкиот главен производител го работи тоа сумирајќи ги сите обрасци за гранките што ги обединува тој и сумирајќи ги сите обрасци што ги добил од основните потрошачи а чие што производство го снабдува тој со материјали од гранките што ги обединува.

4. Сојузните и републичките главни производители во меѓусобна координација донесуваат потребни одлуки во врска со исправките односно изменувањата во плановите на распределбата.

Графичкиот тек од овој образец се прикажува на следен начин:



5. на ист начин во смисла на линијата на планот на производството и на распределбата од „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 63/50 постапуваат сојузните односно локалните претпријатија.

6. Основните и главните потрошачи ќе водат сметка за тоа да се земат при препишувањето на овој образец во оглед онолкув број примерци колку им е потребно за испраќање на онолкув број главни прои-

зводители од кои што добиваат квоти по линијата на плановите за распределба.

II.

Напатствије за исполнување на образецот

1. Под вкупно производство по номенклатурата на Сојузната планска комисија (алинеја 1) се подразбира вредносниот исказ на сите производи што ги произведува односниот производител без оглед на нивната употреба во претпријатието (како полупроизводи) или вон од претпријатието (стоково производство). Значи сите производи што се наведени во Привремената номенклатура на производителите на Сојузната планска комисија (издание 1948) се искажуваат во таа алинеја.

2. Под услуги се подразбира она производство на односниот производител, што не се однесува на напред определени производи, туку што се планираат во норма — часови или на некој друг начин, како и оние услуги што ја оптеретуваат сопствената погонска режиа, доколку се планираат такви услуги.

3. Во алинејата 3 „освојување ново производство“ влегува сето производство на прототипови или друго освојување на производство што се финансира од инвестиционите кредити, на терет на позицијата „студии и истражувања“, а што влегува во планот на производството.

4. Во алинејата 4 влегува салдото на недовршеното производство, т. е. разликата помеѓу недовршеното производство на 1 јануари 1951 година и на 31 декември 1951 година. Доколку е негативна таа разлика таа ќе се означи со знак минус.

5. Во алинејата I (вкупно) влегува собирот на сите претходни алинеи по одбивање на евентуалниот негативен салдо на недовршеното производство.

6. Во алинејата II се внесува стоковото производство по методот на претпријатието. Тука довоѓаат и оние производи и услуги што се наменети за производството за сопствените инвестиции и капитален ремонт.

7. Во алинејата IV влегува бруто продукт што се добива кога на стоковото производство од алинејата II ќе се додаде или одземе салдото на недовршеното производство.

8. Во колоните 3 и 4 што се однесуваат на сите напред споменати алинеи се внесува полната цена на чинењето и продавната цена на производителот на начин како е постапено при добивањето на вредносните квоти за 1951 година.

9. Во колоните 5 и 6 се внесува полната цена на чинењето односно продавната цена на производителот според податоците од образците ВП 51—101. Доколку производителите со квотата за 1951 година не се задолжени за освојување ново производство и во истото не е вклучен салдото на недовршеното производство, ќе ги внесат во колоните 3 и 4 кај соодветната алинеја податоците од колоните 5 и 6.

10. Во колоната 7 претпријатијата ги внесуваат соодветните податоци од колоната 6 наголемена за пазаршна добивка, а во смисла на одредбите од Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за слободна продажба и цените на производите од широко трошење. Ако некои претпријатија ги продаваат своите производи, поради изменувањето на оваа Уредба, по пониските цени, тие тоа намалување на цените ќе го искажат исто така во колоната 7, со тоа што како елемент на бруто продуктот во алинејата на пазаршната добивка ќе ја внесат разликата помеѓу поранешните, повисоки цени и сегашните, пониски цени како одбивна ставка.

11. Во колоната 8 влегуваат сите количини што се продадени односно диспонирани (извоз, манипулативни резерви, слободна продажба), а не влегуваат количините што се наменети за сопствена репродукција односно како и количините што од кои и да било разлог не се продадени (асортиман, квалитет и тн.).

12. Во колоната 11 под алинеја 1 (материјал за репродукција) се внесува материјалот по планираните цени во вкупен износ или распределен на структурата

(а-г), Сојузните совети можат да определат да не мора да се искаже за трошењето на материјалите што ги обединуваат тие разработен на начинот како е тоа во алинејата 1 колона 11 поставено, туку да се даде во вкупниот собир.

13. Под „други материјални трошкови“ (алинеја 2 колоната 11) се подразбираат сите оние издатоци во готови пари за разни услуги од материјална природа, како на пр. услуги на други што одат директно на материјали за изработка, други трошкови од погонската режија, управно-продавната режија, други трошкови од доприносот за кадровите и доприносот за повисокото стопанско здружение како и просечниот подвозен став.

14. Во алинејата 3 колоната 11 влегува амортизацијата на основните средства како и амортизацијата на онаа амбалажа што се користи повеќе пати во срок подолг од една година (повратна амбалажа) а која што како таква претставува одделен елемент во структурата на цената.

15. Алинеите 4 и 5 од колоната 11 ќе се исполнуваат според напатствијата што постоат. Тоа исто важи и за алинејата 6.

16. Алинејата IV од колоната 11 „интерни промет“ се добива кога од собирот на колоната 20 ќе се одбие собирот од колоната 21.

17. „Спецификација по гранките на потребни материјали за репродукција за планот од 1951 година“ (колони 15) се искажува во вредноста по продавната цена на производителот по која што се купува од производителот. Тоа е подробна спецификација на потребните материјали за репродукција за несмеќавано извршување планот на производството. Само оние материјали што се документирани со оваа спецификација можат да му се доделат на потрошачот. Значи, оваа спецификација служи како вредносна контрола на потребните материјали според образците ВП 51—104 и 104а за соодветната гранка на дејноста.

Собирот од колоните 19, 21, 23 и тн. (до 33) од образецот ВП 51—104а за соодветната гранка на дејноста мора да му одговара на износот по гранките од колоната 17 и 20 од овој образец (ВП 51—110).

18. Во колоната 16, во алинејата под „В“ довоѓаат сите вонпазаришни потреби, т. е. претежно материјали од управно-продавната режија, материјали за допринос за кадрови и материјали за допринос за повисокото стопанско здружение што ќе се добиваат преку вонпазаришните сервиси.

19. Во колоната 16, во алинејата под „Р“ довоѓа разликата помеѓу вредноста на материјалите за репродукција по продавната цена на производителот по која што се купува и планските цени од колоната 12; така е за тоа што вредноста на поодделни гранки мора да биде искажана без трошковите како би можел да се изработи правилен план на распределбата.

20. Во колоните 16—21 се нижат натаму гранките односно вредноста на потребните материјали за репродукција (по продавната цена на производителот), и тоа во колоната 17 и 20 вкупно материјалите за репродукција од сопствените производи и полупроизводи, а во колоната 18 и 21 потребни материјали за репродукција од други. Разликата помеѓу вкупните материјали за репродукција од сопствените производи и полупроизводи и потребните материјали за репродукција од други претставува интересен промет од колоната 11, алинеја IV.

67.

Врз основа на чл. 8 од Уредбата за издавање обвезници за накнада на експроприраниот имот („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 20/50), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОМЕТОТ НА 2% ОБВЕЗНИЦИ ЗА НАКНАДА НА ЕКСПРОПРИРАНИОТ ИМОТ

1) Државните 2% обвезници што се издадени како накнада за експроприрани имоти можат да се прене-

суваат на државата односно во сопственост на други лица во следните случаи:

а) за подмирување на сите државни побарувања што станале до денот на правносиленост на решението за експропријација, под услов исплатата на долгот да ја врши самиот сопственик на експроприраната недвижност. Примените обвезници државните надлештва, установи односно претпријатија ќе и ги предадат на Државната инвестициона банка на ФНРЈ во депо на Министерството на финансите на ФНРЈ, а побарувањето ќе го отпишат;

б) за подмирување на поверителите чие што побарување е утврдено со правносилен судска одлука или со некаков веродостоен документ за долгот, а поверителот и должникот се согласни со овој начин на подмирување;

в) при извршување наплата од имотот на сопственикот на обвезницата, ако побарувачот на извршувањето е согласен со овој начин на побарување;

г) при пренесување обвезници на членовите од поблиска фамилија, на татко, мајка, брат или сестра;

д) при наследување;

е) ако се подаруваат обвезници на државата или на општествените организации.

2) Кога се употребуваат обвезниците за подмирување на долг вредноста на обвезниците се утврдува со сводење на номиналната вредност на ануитетските купони (незастарени) на денот кога се исплатува долгот.

3) Пренесувањето обвезници на име на нов сопственик, освен кога е новиот сопственик државата, се врши пред околинскиот суд со запишување на грбот од самата обвезница името и презимето и местото на постојаниот борабок на лицето на кое што се пренесува обвезницата, и со судска заперка дека се исполнети условите од ова решение.

Пренесувањето обвезници на државата се врши со писмена изјава од сопственикот на грбот од самата обвезница.

4) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1686

18 јануари 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

68.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, а по предлог од Претседателот на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ПАНСИОНОТ ВО ПАНСИОНСКИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ДУКАНИ НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Се определуваат продавните цени на пансионот, и тоа:

а) во пансионските угостителски дукани од „А“ категорија од 200—300 динари;

б) во пансионските угостителски дукани од „Б“ категорија од 150—200 динари;

в) во пансионските угостителски дукани од „Ц“ категорија од 120—150 динари;

г) во пансионските угостителски дукани од „Д“ категорија од 100—120 динари.

Овие цени важат за еднодневен пансион за едно лице, т. е. за сместување и главните оброци за прехрана (мени за појадок, ручек и вечера).

Продавните цени на пансионот од оваа точка можат да се користат за целиот пансион или само за главните оброци на прехраната (мени за појадок, ручек и вечера) или само за сместување (постела).

2. Се определуваат продавните цени на поодделни услуги на еднодневен пансион, и тоа:

а) во пансионските угостителски дуќани од „А“ категорија — сместување (постела) од 50—150 динари; — главни оброци на прехраната (мени за појадок, ручек и вечера) 150 динари;

б) во пансионските угостителски дуќани од „Б“ категорија — сместување (постела) од 40—90 динари; — главни оброци на прехрана (мени за појадок, ручек и вечера) 110 динари;

в) во пансионските угостителски дуќани од „Ц“ категорија — сместување (постела) од 30—60 динари; — главни оброци на прехрана (мени за појадок, ручек и вечера) 90 динари;

г) во пансионските угостителски дуќани од „Д“ категорија — сместување (постела) од 20—40 динари; — главни оброци на прехрана (мени за појадок, ручек и вечера) 80 динари.

3. Цените од точ. 1 и 2 важат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија и тоа за време на главната туристичка сезона.

Времето на главната туристичка сезона го определува претседателот на комитетот за туризам и угостителство на владата на народната република за целата територија на народната република односно за поодделни туристички подрачја.

4. Продавните цени на еднодневен пансион, како и на поодделни услуги на еднодневен пансион во поодделни угостителски дуќани, во границите од точ. 1 и 2 од ова решение ќе го определува по предлог од државното угостителско претпријатије во чии што состав се навоѓаат дотичните пансионски угостителски дуќани, уредот за цени при поверенството за трговија и снабдување на околискиот (градскиот) народен одбор на чие што подрачје се навоѓа односниот пансионски угостителски дуќан, и тоа во согласност со поверенството за финансии и со поверенството што е надлежно за работите на туризмот и угостителството на околискиот (градскиот) народен одбор.

При определувањето на продавните цени за сместување во рамките на споменатите продавни цени по категориите на пансионските угостителски дуќани, треба да се земе во оглед познатоста на туристичкото место во кое што се навоѓа односниот пансионски угостителски дуќан, нивото на уредите и мебелот — давање конфор (бања, топла и ладна текуќа вода и сл.), положба на собата (поглед од собата, кат и сл.); број на креветите во собата (дали е еднокреветна или двокреветна соба), ниво на угостителските услуги и сл.), положба на собата (поглед од собата, кат и сл.), ступање треба да се води сметка да не се определуваат според категориите највисоки цени, туку и сразмерен број пониски цени.

Продавните цени на поодделни главни оброци на прехрана (мени за појадок, ручек и вечера), а во рамките на определените продавни цени од точ. 2 од ова решение ќе ги определуваат државните угостителски претпријатија.

5. Правото да се користат во определените продавни цени на еднодневен пансион од точ. 1 од ова решение, како и со определените продавни цени на поодделни услуги на еднодневен пансион од точ. 2 од ова решение го имаат:

а) членовите на Сојузот на синдикатите на Југославија и членовите на синдикатите од Слободната Територија на Трст — што се државјани на ФНРЈ, припадниците на Југословенската Армија (активни офицери, подофицери и воени службеници), како и припадниците на Народната милиција — и тоа за време на користење годишен одмор, во траење до 30 дена. Истите права ги имаат и членовите на поблиска фамилија од споменатите лица;

б) членовите на селанските работни задруги, кои што по правилата на задругата имаат право на годи-

шен одмор — и тоа за време на користење годишен одмор, во траење до 30 дена. Овие цени за нив се одобруваат само вон од главната туристичка сезона;

в) лични и фамилијарни пензионери, како и членовите на нивната поблиска фамилија — и тоа за цел на користење одмор за време до 30 дена во една година со тоа што се одобруваат за нив овие цени само вон од главната туристичка сезона;

г) редовните студенти на универзитети и високи школи, додека се на редовно школување, а не се опфатени со некоја од споменатите групи од а) и б) — и тоа во време на ползувањето годишниот одмор со траење до 30 дена;

д) работниците, службениците и наместениците кога користат пансион како осигуреници на социјалното осигурување, врз основа на упат од надлежните органи; инвалидите кога ги праќаат нивните организации; членовите на Сојузот на борците на Народно-ослободителната војна кога ги праќаат нивните организации; учесниците на организирани излети и екскурзии што се пријавени на време.

6. Продавните цени на еднодневен пансион како и поодделни услуги на еднодневен пансион за сите други лица, како и лицата од предната точка, кога не ги исполнуваат условите што се предвидени со таа точка — ќе ги определува по предлог од угостителското претпријатије уредот за цени при поверенството за трговија и снабдување на околискиот (градскиот) народен одбор на чие што подрачје се навоѓа односниот пансионски угостителски дуќан, и тоа во согласност со поверенството за финансии и со поверенството што е надлежно за работите на туризам и угостителство на околискиот (градскиот) народен одбор.

Овие цени се определуваат унапред за целиот период додека трае главната туристичка сезона.

7. Децата помлади од седум години, ако не користат одделна постела, ги плаќаат само главните оброци на прехраната (мени за појадок, ручек и вечера) доколку ги земаат.

8. Лицата од точ. 5 од ова решение што имаат право на користење еднодневен пансион и поодделни услуги на еднодневен пансион по определените продавни цени (точ. 1 и 2 од решението), имаат право на тие цени ако ги користат угостителските услуги во истиот угостителски дуќан најмалку пет дена.

Ако лицата од точ. 5 од ова решение, што имаат право на користење еднодневен пансион и поодделни услуги на еднодневен пансион по определените продавни цени (точ. 1 и 2 од решението), го користат во ист угостителски дуќан за време пократко од пет дена, ќе плаќаат еднодневен пансион и поодделни услуги на еднодневен пансион по определените продавни цени наголемени за 10%.

9. Продавните цени на еднодневен пансион како и на поодделни услуги на еднодневен пансион од точ. 1, 2 и 6 од ова решение важат за време на главната туристичка сезона.

Во определените месеци пред и после главната сезона продавните цени на еднодневен пансион како и на поодделни услуги на еднодневен пансион се намалуваат најмалку за 15% од определените продавни цени во главната туристичка сезона.

Вон од туристичките сезони од ст. 1 и 2 од оваа точка продавните цени на еднодневен пансион и на поодделни услуги на еднодневен пансион се намалуваат најмалку за 20% од определените продавни цени во главната туристичка сезона.

Процентот на намалувањето на продавните цени на еднодневен пансион, како и на поодделни услуги на еднодневен пансион од ст. 2 и 3 од оваа точка го определува државното угостителско претпријатије кое што има во својот состав пансионски угостителски дуќани, при согласност со уредот за цени при поверенството за трговија и снабдувањето на околискиот (градскиот) народен одбор на чие што подрачје се навоѓа дотичниот пансионски угостителски дуќан.

Корисниците на еднодневен пансион, како и на поодделни услуги на еднодневен пансион имаат право на намалување на цената од ст. 1 од оваа точка само ако останат најмалку 5 дена во ист пансионски угостителски дуќан.

10. Поблиски прописи за извршувањето на ова решение ќе донесува по потреба претседателот на комитетот за туризам и угостителство на владата на народната република и министерот на финансите на народната република.

11. Ова решение ќе се применува од 1 февруари 1951 година.

Бр. 793

16 јануари 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Комитетот за туризам
и угостителство,

Станоје Симиќ, с. р.

Согласен,

Министерот на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, утврди дека во текстот на Решението за единствените продавни цени на мало за тутун, преработки од тутун и кибрит во слободната продажба, што е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 3 од 15 јануари 1951 година, се поткрале долу наведените грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО ЗА ТУТУН, ПРАБОТКИ ОД ТУТУН И КИБРИТ ВО СЛОБОДНА ПРОДАЖБА

1. Во точ. 1, под а) помеѓу цигарите под назив „Неретва“ и „Херцеговина“, треба да стои:

„Македонија“ — — — Дин. 40 за 20 цигари.

2. Во точ. 1 после ставот д), треба да стои:

„f)“ цигар-папир — — — Дин. 3 за 1 книшка од 80 ливчиња.”

Бр. 565. — Од Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, 16 јануари 1951 година.

СОДРЖАЈ

Страна

Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, по извршеното сравнување со изворниот текст, утврди дека во текстот на Указот за укинување положбата на војна со Сојузна Република Австрија, што е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 4 од 17 јануари 1951 година, се поткрала долу наведената грешка, и дава следна

ИСПРАВКА

НА УКАЗОТ ЗА УКИНУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА ВОЈНА СО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА

На крај на точ. II, наместо зборовите „за Германија след војната“ треба да се стават зборови „за Австрија след војната“.

КУ. бр. 70. — Од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Белград, 18 јануари 1951 година.

Претседателството на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, утврди дека во текстот на Решението за намалените единствени цени во продажбата на големо за пченица, пченка, р'ж, брашно и гриз во економската 1950/51 година, што е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 3 од 15 јануари 1951 година, се поткрала долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛЕНИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ ВО ПРОДАЖБАТА НА ГОЛЕМО ЗА ПЧЕНИЦА, ПЧЕНКА, Р'Ж, БРАШНО И ГРИЗ ВО ЕКОНОМСКАТА 1950/51 ГОДИНА

Во точ. 1 под б), за производите „пченично брашно типот 90% мелено помалу 5 кг бело брашно“, стои цена Дин. 555 а треба да стои Дин. 355.

IV бр. 193. — Од Претседателството на Владата на ФНРЈ, 19 јануари 1951 година.

62. Решение за пренесување Сеизмолошкиот завод на ФНРЈ во надлежност на Владата на Народна Република Србија — — — — — 77

63. Напатствие за правдање прехранбените артикли што ги продава трговинската мрежа на ларични купони од трговијата по сврзаните цени — — — — — 77

64. Наредба за составување и поднесување планот на цени и финансиските планови на државните стопански претпријатија за 1951 година — — — — — 78

65. Наредба за укинување Наредбата за мобилизација на сточните запреги од приватниците за обработка на земјата — — — — — 78

66. Решение за разработка и испраќање плановите за 1951 година што се донесени врз основа на планските квоти за 1951 година како и врз основа на склучените договори — — — — — 78

67. Решение за прометот на 2% обвезници за накнада на експроприраниот имот — — — — — 90

68. Решение за продавните цени на пансионот во пансионските угостителски дуќани на државните угостителски претпријатија — — — — — 90

Исправка на Указот за укинување положбата на војна со Сојузната Република Австрија — — — — — 92

Исправка на Решението за намалените единствени цени во продажбата на големо пченица, пченка, р'ж, брашно и гриз во економската 1950/51 година — — — — — 92

Исправка на Решението за единствените продавни цени на мало на тутун, преработки од тутун и кибрит во слободна продажба — — — — — 92